

Службен весник

на Република Македонија

Број 96

25 јуни 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2742. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот санитарен и здравствен инспекторат	2	2751. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.....	13
2743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово	9	2752. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	13
2744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Ансамбл за народни игри и песни Танец - Скопје.....	9	2753. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јануари 2014 - јуни 2014.....	16
2745. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот санитарен и здравствен инспекторат	9	2754. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Македонија	17
2746. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија	11	2755. Правилник за методите за земање на примероци и за вршење на анализи, вклучувајќи ги и методите на потврда или референтните методи кои се користат во случај на оспорување (суперанализа) на млекото (*).....	18
2747. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	11	2756. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
2748. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија	11	2757. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	19
2749. Програма за дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2014 година	11	Огласен дел	1-92
2750. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии	12		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2742.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

І.КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

Ред.бр.	Опис	Количина	Инвентарен број
1.	Работно биро	1	011307
2.	Работно биро	1	011308
3.	Работно биро	1	011309
4.	Работно биро	1	011310
5.	Комбинирани плакари	1	011418
6.	Комбинирани плакари	1	011419
7.	Работна столица со тркалца	1	011450
8.	Работна столица со тркалца	1	011451
9.	Работна столица со тркалца	1	011452
10.	Работна столица со тркалца	1	011533
11.	Работно биро	1	011311
12.	Работно биро	1	011312
13.	Работно биро	1	011313
14.	Работно биро	1	011314
15.	Работна столица со тркалца	1	011454
16.	Работна столица со тркалца	1	011455
17.	Работна столица со тркалца	1	011456
18.	Работна столица со тркалца	1	011457
19.	Комбинирани плакари	1	011420
20.	Комбинирани плакари	1	011421
21.	Работно биро	1	011298
22.	Работно биро	1	011299
23.	Комбинирани плакари	1	011412
24.	Комбинирани плакари	1	011413
25.	Работни столици вртливи	1	011441
26.	Работни столици вртливи	1	011442
27.	Работна маса	1	011303
28.	Работна маса	1	011304
29.	Работна маса	1	011305
30.	Работна маса	1	011306
31.	Комбинирани плакари	1	011416
32.	Комбинирани плакари	1	011417
33.	Работни столици вртливи	1	011466
34.	Работни столици вртливи	1	011447
35.	Работни столици вртливи	1	011448
36.	Работни столици вртливи	1	011449
37.	Работна маса	1	011300
38.	Работна маса	1	011301
39.	Работна маса	1	011302
40.	Комбинирани плакари	1	011415
41.	Комбинирани плакари	1	011414
42.	Работни столици вртливи	1	011443
43.	Работни столици вртливи	1	011444
44.	Работни столици вртливи	1	011445
45.	Работен плакар	1	000410
46.	Работен плакар	1	010571
47.	Работна маса	1	010461
48.	Фиокар со тркалца	1	010532

49.	Работна столица со тркалца	1	011463
50.	Работна маса	1	010456
51.	Фиокар на тркалца	1	010527
52.	Работен плакар	1	010569
53.	Биро	1	000262
54.	Работна маса	1	010457
55.	Работна маса	1	010458
56.	Фиокар со тркалца	1	010528
57.	Фиокар со тркалца	1	010529
58.	Работни столица со тркалца	1	011476
59.	Работни столици со тркалца	1	011475
60.	Работни столици со тркалца	1	011462
61.	Работна маса	1	011319
62.	Работен плакар	1	011404
63.	Работна столица со тркалца	1	011459
64.	Двокрилен орман	1	000260
65.	Клуб маса	1	000246
66.	Биро со железна конструкција	1	000231
67.	Фотелја	1	000215
68.	Фотелја	1	000212
69.	Фотелја	1	000213
70.	Фотелја	1	000214
71.	Двокрилен орман	1	000554
72.	Канцелариски биро	1	000628
73.	Работна маса	1	010428
74.	Фиокар на тркалца	1	010511
75.	Работни плакари	1	010599
76.	Работна маса	1	010458
77.	Фиокар со тркалца	1	010530
78.	Комбиниран плакар	1	011380
79.	Работна столица	1	010353
80.	Работна маса	1	010465
81.	Подвижен фиокар	1	010536
83.	Работен плакар	1	010573
84.	Работна столица со тркалца	1	010359
85.	Двокрилен орман	1	000554
86.	Работна маса	1	010428
87.	Фиокар на тркалца	1	010511
88.	Работни плакари	1	010599
89.	Работна маса	1	010462
90.	Фиокар на тркалца	1	010533
91.	Работно биро	1	011325
92.	Комбиниран плакар	1	011400
93.	Работна столица	1	011469
94.	Работна столица	1	010356
95.	Работна столица	1	000745
96.	Работна столица	1	000746
97.	Работен плакар	1	010575
98.	Работна маса	1	011326
99.	Работна маса	1	011327
100.	Работен плакар	1	011399
101.	Работна столица со тркалца	1	011470
102.	Работна столица со тркалца	1	011471
103.	Работна столица	1	000750

104.	Работна маса	1	010467
105.	Работна маса	1	010468
106.	Фиокар на тркалца	1	010538
107.	Фиокар на тркалца	1	010539
108.	Работен плакар	1	011403
109.	Работна столица со тркалца	1	010361
110.	Работна столица со тркалца	1	010362
111.	Стол со наслон	1	010354
112.	Работна маса	1	010460
113.	Фиокар подвижен	1	010531
114.	Работен плакар	1	010570
115.	Канцелариска столица	1	000450
116.	Канцелариска столица	1	000451
117.	Канцелариска столица	1	000452
118.	Канцелариска столица	1	000453
119.	Работна маса	1	010426
120.	Работна столица со тркалца	1	010349
121.	Подвижен плакар	1	010510
122.	Работен плакар	1	010557
123.	Работна маса	1	010463
124.	Работна маса	1	010464
125.	Работно биро	1	011320
126.	Работно биро	1	011321
127.	Работно биро	1	011322
128.	Работно биро	1	000313
129.	Работно биро	1	000314
130.	Работно биро	1	000315
131.	Работно биро	1	000316
132.	Работно биро	1	000317
133.	Работно биро	1	000318
134.	Работно биро	1	000319
135.	Работен плакар	1	000572
136.	Работен плакар	1	011401
137.	Работен плакар	1	011402
138.	Орман	1	000320
139.	Работна столица со тркалца	1	011464
140.	Работна столица со тркалца	1	011465
141.	Работна столица со тркалца	1	011466
142.	Работна столица	1	010358
143.	Столица кожна	1	010378
144.	Работна маса	1	010466
145.	Работна маса	1	011323
146.	Работна маса	1	011324
147.	Подвижен фиокар	1	010537
148.	Работен плакар	1	010574
149.	Работна столица со тркалца	1	011467
150.	Работна столица со тркалца	1	011468
151.	Работна столица со тркалца	1	000795
152.	Работна маса	1	011328
153.	Работен плакар	1	000781
154.	Стол	1	000782
155.	Стол	1	000783
156.	Стол	1	000784
157.	Работна вртлива столица	1	011472
158.	Работна столица	1	011516

159.	Покретна касета	1	000702
160.	Покретна комода	1	000700
161.	Работно биро	1	000711
162.	Плакар четирикрилен	1	000650
163.	Кожна фотелја	1	000647
164.	Кожна фотелја	1	000791
165.	Вграден плакар	1	000483
166.	Работна столица	1	30645
167.	Работен стол	1	010305
168.	Работен стол	1	011435
169.	Помошни работни столови	1	010377
170.	Помошни работни столови	1	010383
171.	Двокрилен плакар	1	000712
172.	Помошно биро	1	000713
173.	Работна маса	1	010415
174.	Фиокар на тркалца	1	010498
175.	Фиокар на тркалца	1	010499
176.	Работно биро	1	011357
177.	Работно биро	1	000817
178.	Клуб маса	1	000245
179.	Тапацирана фотелја без рачки	1	000165
180.	Работна столица со рачки	1	010330
181.	Работно биро	1	000699
182.	Фотелја кожна	1	000703
183.	Работно биро	1	000710
184.	Фотелја кожна со рачки	1	000646
185.	Работно биро	1	011356
186.	Работна вртлива столица со рачки	1	011458
187.	Комбиниран плакар со класери	1	011378

II. КОМПЈУТЕРСКА И ДРУГА ОПРЕМА

Ред.бр.	Опис	Тип	Количина	Инвентар ен број
1.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010209
2.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010261
3.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010873
4.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010874
5.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010896
6.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010897
7.	Фото апарат	Панасоник	1	011177
8.	Клима уред	Фонко	1	011659
9.	Клима уред	Фонко	1	011660
10.	Телефакс	Е-150	1	000441
11.	Фото апарат	Панасоник	1	011162
12.	Телеф.Апарат	Панасоник Т-2371	1	010171
13.	Телеф.Апарат	Панасоник Т-2371	1	010172
14.	Телеф.апарат	Панасоник Т-2371	1	010173
15.	Телеф.апарат	Панасоник Т-2371	1	010174
16.	Персонален компјутер	ИМБ	1	010870
17.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010869
18.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010868
19.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010260
20.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010208
21.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010894
22.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010895
23.	Печатар	Лексмарк МОНО Е120	1	011234
24.	Клима уред	Фонко	1	011649
25.	Клима уред	Фонко	1	011650
26.	Клима уред	Фонко	1	011651
27.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010207
28.	Ласерски принтер	Лексмарк 232	1	010259
29.	Фото апарат	Панасоник	1	011167
30.	Телефон со Факс	Панасоник 701	1	011642
31.	Клима уреди	ФОНКО	1	011658
32.	Бежичен телефон	Панасоник	1	011618
33.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010211
34.	Персонален компјутер монитор	ИБМ	1	010872
35.	Ласерски принтер	Лексмарк 120	1	011233
36.	Ласерски принтер	Лексмарк 232	1	010263
37.	Фото апарат	Панасоник	1	011164
38.	Телефакс	Панасоник КХ-f130 ВН	1	000631
39.	Клима уреди	ФОНКО	1	011654
40.	Клима уреди	ФОНКО	1	011655
41.	Клима уреди	ФОНКО	1	011656
42.	Клима уреди	ФОНКО	1	011657
43.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010871
44.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010210
45.	Ласерски принтер	Лексмарк 120	1	011232

46.	Фото апарат	Панасоник	1	011168
47.	Телефакс	Панасоник	1	011642
48.	Безжичен телефон	Панасоник	1	011605
49.	Клима уред	Фонко	1	011652
50.	Клима уред	Фонко	1	011653
51.	Ласерски печатар	ЛЕКСМАРК	1	010272
52.	Дигитален фотоапарат	ПАНАСОНИК	1	011159
53.	Клима уред	ФОНКО	1	011664
54.	Телефон	ПАНАСОНИК	1	000068
55.	Персонален компјутер	ДЕЛ	1	010237
56.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010875
57.	Ласерски принтер	Лексмарк 120	1	010898
58.	Фото апарат	Панасоник	1	011171
59.	Телефакс	Панасоник	1	000061
60.	Компјутер	ДЕЛ	1	010206
61.	Печатар	Лекс Марк	1	010258
62.	Фотоапарат	Панасоник	1	011175
63.	Телефакс	Панасоник	1	000078
64.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010879
65.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010880
66.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010236
67.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010902
68.	Фотоапарат	Панасоник	1	011176
69.	Телефакс	Панасоник	1	000070
70.	Персонален компјутер	ДЕЛ	1	010224
71.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010276
72.	Фотоапарат	Панасоник	1	011173
73.	Телефакс	Панасоник	1	000069
74.	Печка	Термо	1	000367
75.	Клима уред	Фонко	1	011682
76.	Печка	Термо	1	000366
77.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010889
78.	Печатар	Лексмарк 120	1	010911
79.	Персонален компјутер	ДЕЛ	1	010213
80.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010265
81.	Клима уред	ФОНКО	1	011670
82.	Телефакс	Панасоник	1	000071
83.	Телефакс	Панасоник	1	001164
84.	Персонален компјутер	Леново	1	010884
85.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010906
86.	Телефакс	Панасоник 130	1	000067
87.	Персонален компјутер	ДЕЛ	1	010213
88.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010265
89.	Клима уред	ФОНКО	1	011670
90.	Телефакс	Панасоник	1	000071
91.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010885
92.	Принтер	Лекс Марк 232Е	1	010907
93.	Фото апарат		1	011166
94.	Клима уред		2	011665 011666
95.	Телефон	Панасоник	1	000081
96.	Машина за пишување	Олимпија	1	010436
97.	Фото апарат	Панасоник	1	011172
98.	Печатар	Лексамрк Е120	1	010899
99.	Печатар	Лексамрк Е120	1	010900
100.	Персонален компјутер	ИБМ Леново	1	010877
101.	Клима уред	Фонко	1	011661
102.	Телефакс	Панасоник	1	000062

103.	Телефон	Панасоник	1	011622
104.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010876
105.	Клима уред	Фонко	1	011662
106.	Телефакс	Панасоник	1	000066
107.	Дигитален фотоапарат	Панасоник ЛС60- Лумикс	1	011160
108.	Персонален компјутер	Леново	1	010881
109.	Ласерски принтер	Лексмарк	1	010903
110.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010886
111.	Ласерски принтер	Лексмарк Е120	1	010908
112.	Телефакс	Оливети	1	011079
113.	Дигитален фотоапарат	Панасоник	1	011161
114.	Клима уред	ФОНКО 124	1	011663
115.	Персонален компјутер	ИМБ	1	010887
116.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010205
117.	Телефакс	Оливети	1	011077
118.	Клима уред	ФОНКО	1	011668
119.	Клима уред	ФОНКО	1	011669
120.	Печатар	Лексмарк Е120	1	010909
121.	Персонален компјутер	Леново	1	010883
122.	Персонален компјутер	ДЕЛЛ	1	010223
123.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010905
124.	Печатар	Лексмарк Е232	1	010275
125.	Телефакс	Панасоник 130	1	000063
126.	Клима уред	ФОНКО	1	011671
127.	Компјутер	ДЕЛ	1	010197
128.	Печатар	Лексмарк 232	1	010249
129.	Телефакс	Панасоник	1	000077
130.	Фотоапарат	Панасоник	1	011169
131.	Персонален компјутер	Леново	1	010891
132.	Печатар	Лекмарк Е120	1	010912
133.	Персонален компјутер		1	05987
134.	Клима уред	Фонко	1	011906
135.	Безжичен телефон	Панасоник	1	010694
136.	Клима уред	Фонко	1	000651
137.	Ласерски печатар	Лекмарк Е120	1	011231
138.	Фотоапарат	Панасоник	1	011158
139.	Клима уред	Едестра	1	00652
140.	Телефон	Панасоник	1	010695
141.	Персонален компјутер		1	000703
142.	Компјутер	Леново	1	010892
143.	Компјутер	Делукс	1	011799
144.	Клима уред	Електра	1	006657
145.	Компјутер	ДЕЛЛ	1	010235
146.	Персонален компјутер	ИБМ	1	010888
147.	Клима уред	Хосода	1	000695
148.	Ласерски принтер	Лексмарк	1	010910
149.	Безжичен телефон	Панасоник	1	011609
150.	Телефон	Панасоник	1	000035
151.	Телефон	Панасоник	1	010693
152.	Клима уред		1	000655
153.	Фотоапарат	Панасоник	1	011174
154.	Клима уред	Самсунг	1	000774
155.	Ласер печатар	Лексмарк Е232	1	010287

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4169/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2743.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.6.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на недвижната ствар-зграда бр.1 на КП.бр.16, ул. Сердарица, со корисна површина ПР=82м² КО Вејце, евидентирана во Имотен лист бр. 357, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за здравство и Јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4189/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2744.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ ТАНЕЦ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко
Марка: Golf 1.9 TDI
Број на шасија: WVWZZZ1HZVW338466
Регистарски број: PP 892 CH
Година на производство: 1996

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Ансамбл за народни игри и песни Танец во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Ансамбл за народни игри и песни Танец во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4198/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2745.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила и тоа:

1. патничко моторно возило: марка ФОРД, модел FIESTA, број на шасија WFONXXGAJH6L32950, број на мотор 6L32950, регистарска ознака SK-760-OS, година на производство 2006, работна зафатнина на моторот 1399см³, сила на моторот 50 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

2. патничко моторно возило: марка ФОРД, модел FIESTA, број на шасија WFONXXGAJHGL32951, број на мотор F6JB/6L32951, регистарска ознака SK-107-PD, година на производство 2006, работна зафатнина на моторот 1399см³, сила на моторот 50 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

3. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463405, број на мотор B10S1/067285KB2, регистарска ознака

27. патничко моторно возило: марка ЈУГО, модел TEMPO 1.1 L, број на шасија VX1145A0001051641, број на мотор 1541184, регистарска ознака SK-064- PL,

година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1116 см³, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на каросеријата тегет 98.

28. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C461001, број на мотор B10S1/064270KB2, регистарска ознака SK-866-SB, година на производство 2008, работна зафатнина на моторот 995 см³, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

29. патничко моторно возило: марка ШЕВРОЛЕТ, модел SPARK, број на шасија KL1KF480J8C463362, број на мотор B10S1/067274KB2, регистарска ознака SK-856-SB, година на производство 2008, работна зафатнина на моторот 995 см³, сила на моторот 48.5 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4349/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2746.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За генерален секретар на Владата на Република Македонија се именува Кирил Божиновски, досегашен генерален секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4873/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2747.

Врз основа на член 36 став 6 и член 39 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ- НИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Илхам Исмани се разрешува од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4874/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2748.

Врз основа на член 39 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕК- РЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија се именува Тахир Хани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4884/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2749.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.6.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА- ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14) во делот „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Месечниот надомест за престој по лице за времетраењето на обуката, за лица кои ќе заминат на обуки во надлежна институција од областа на здравството во странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за лицата кои ќе заминат на двегодишна субспецијализација во Универзитетската болница во Кембриџ, Обединетото Кралство, кој е во износ од 1.500,00 (илјада и петстотини) евра по лице.“

Ставот 2 станува став 3.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4042/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**2750.**

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“, бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

1. Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии и тоа:

- ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ (ОДСР) Скопје (не се доставени: годишна сметка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии),

- НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје (не е доставен годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии),

- ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар за примени донации по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии),

- ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар за примени донации по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии),

- СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не е доставена годишна сметка по член 26 од Законот за финансирање на политичките партии),

- ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар за примени донации по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии),

- НОВА ДЕМОКРАТИЈА (ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, (не се доставени: извештај од регистар за примени донации по член 25, годишна сметка по член 26 и годишен финансиски извештај по член 27 од Законот за финансирање на политичките партии).

2. Политичката партија од точка 1 алинеа 6 со решение ЕРПП, бр. 86/07 од 04.02.2013 година на Основниот суд Скопје II Скопје е избришана од Единствениот судски регистар на политички партии.

3. Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии од точка 1 на оваа одлука ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

4. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави предлог број 42-345/1 од 25.02.2014 година за донесување на Одлука за запирање исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за 2012 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ (ОДСР), НОВА АЛТЕРНАТИВА Скопје, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ и НОВА ДЕМОКРАТИЈА – (ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА).

Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните ограноци и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во точка 1 од оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-2113/1
30 мај 2014 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2751.

Врз основа на член 83 став (4) од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНО- ТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА- ТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТ- ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ

Член 1

Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13 и 155/13) во членот 4 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) За линиски инфраструктурни објекти - државни патишта, локални патишта и улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9135
24 јуни 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2752.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и 43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ- СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 144/13 и 186/13), во точката 161, по ставот 1, се додава нов став 2 којшто гласи:

„Заверката на обрасците и спецификациите се врши со потпис.“

2. Во точката 162, во Извештајот ИСП - Извештај за состојбата и прометот (ВС 00), во ставот 4, зборовите: „и печат“ се бришат.

3. Во прилогот бр. 1 „Обрасци“, којшто е составен дел на Упатството, зборовите: „печат и“ се бришат.

Во прилогот бр. 2 „Спецификации“, којшто е составен дел на Упатството, зборовите: „и печат“, како и „печат и“ се бришат.

Прилогот бр. 6 се заменува со нов прилог бр. 6 „ШИФРИ НА ВАЛУТИ“, којшто е составен дел на ова упатство.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 20952
20 јуни 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Прилог бр. 6

ШИФРИ НА ВАЛУТИ

Реден број	Назив на валута	скратен назив	шифра
1	АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD	036
2	БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	BRL	076
3	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD	124
4	КИНЕСКИ ЈУАН	CNY	156
5	ХРВАТСКА КУНА	HRK	191
6	ЧЕШКА КРУНА	CZK	203
7	ДАНСКА КРУНА	DKK	208
8	ХОНГКОНШКИ ДОЛАР	HKD	344
9	УНГАРСКА ФОРИНТА	HUF	348
10	ИНДИСКА РУПИЈА	INR	356
11	ИНДОНЕЗИСКА РУПИЈА	IDR	360
12	ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ	ILS	376
13	ЈАПОНСКИ ЈЕН	JPY	392
14	ЈУЖНОКОРЕЈСКИ ВОН	KRW	408
15	ЛИТВАНСКИ ЛИТАС	LTL	440
16	МАЛЕЗИСКИ РИНГИТ	MYR	458
17	МЕКСИКАНСКО ПЕСО	MXN	484
18	НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР	NZD	554
19	НОРВЕШКА КРУНА	NOK	578
20	ФИЛИПИНСКО ПЕСО	PHP	608
21	НОВА РОМАНСКА ЛЕА	RON	642
22	РУСКА РУБЉА	RUB	643
23	СИНГАПУРСКИ ДОЛАР	SGD	702
24	ЈУЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	ZAR	710
25	ШВЕДСКА КРУНА	SEK	752
26	ШВАЈЦАРСКИ ФРАНК	CHF	756
27	ТАЈЛАНДСКИ БАХТ	THB	764
28	БРИТАНСКА ФУНТА	GBP	826
29	САД-ДОЛАР	USD	840
30	ТУРСКА ЛИРА	TRY	949
31	БУГАРСКИ ЛЕВ	BGN	975
32	ЕВРО	EUR	978
33	ПОЛСКА ЗЛОТА	PLN	985
34	СПЕЦИЈАЛНО ПРАВО НА ВЛЕЧЕЊЕ (СДР)	SDR	960
35	МАКЕДОНСКИ ДЕНАР	MKD	807

Реден број	Назив на валута*	скратен назив	шифра
1	АВСТРИСКИ ШИЛИНГ	ATS	040
2	БЕЛГИСКИ ФРАНК	BEF	056
3	ФИНСКА МАРКА	FIM	246
4	ФРАНЦУСКИ ФРАНК	FRF	250
5	ГЕРМАНСКА МАРКА	DEM	280
6	ГРЧКА ДРАХМА	GRD	300
7	ИРСКА ФУНТА	IEP	372
8	ЛИРА	ITL	380
9	ЛУКСЕМБУРШКИ ФРАНК	LUF	442
10	ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН	NLG	528
11	ПОРТУГАЛСКО ЕСКУДО	PTE	620
12	ШПАНСКА ПЕЗЕТА	ESP	724

** Заради сè уште незавршениот процес на замената со ЕВРО, за потребите на работењето со ефективни странски пари (сметка 3000), во привремена употреба се и шифрите на старите валути на ЕМУ.*

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

2753.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), ја приложуваме следната

Л И С Т А

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 2014 – ЈУНИ 2014

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризирано т спортист	Стектата спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Берат Јакупи	Спортист од светска категорија	Карате - за освоено 1-во место на ЕП за кадети и јуниори и Куп за јуниори до 21 година во категоријата до 78кг. во Лисабон-Португалија, одржано од 07-09.02.2014 година
2.	Пулксенија Јованоска	Спортист од меѓународна категорија	Карате - за освоено 3-то место на ЕП за кадети и јуниори и Куп за јуниори до 21 година во категоријата до 21 година во Лисабон-Португалија, одржано од 07-09.02.2014 година
3.	Марко Блажевски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање – за исполнета норма во дисциплината 400м. мешано согласно Табела 3 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
4.	Јасин Реџалари	Спортист од меѓународна категорија	Борење - за освоено 8-мо место на ЕП за сениори во категоријата до 61кг. во Фантаа-Финска, одржано од 01-06.04.2014 година
5.	Емил Павлов	Спортист од светска категорија	Карате - за освоено 1-во место на ЕП за сениори во категоријата до 61кг. во Тампере-Финска, одржано од 01-04.05.2014 година

Бр. 08-1039/2
24 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески**, с.р.

2754.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручното лице	учество во работа за остварување на спортски резултат	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Арлинд Хусеини	Тренер на спортистот и тренер на националниот тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП за кадети и јуниори и Куп за јуниори до 21 година во Лисабон - Португалија, одржано од 07-09.02.2014 година
2.	Златко Димоски	Тренер на спортистот и тренер на националниот тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП за кадети и јуниори и Куп за јуниори до 21 година во Лисабон - Португалија, одржано од 07-09.02.2014 година
3.	Боро Блажевски	Тренер на спортистот	За учество и исполнета норма на спортист на натпревари кои се дел од меѓународниот календар на Bufalo, NY во САД, во серијата Speedo Champions Series Long Course, одржан од 27-30.03.2014
4.	Љуљзим Вранези	Тренер на спортистот и тренер на националниот тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП за сениори во Фантаа-Финска, одржано од 01-06.04.2014 година
5.	Сашко Арсовски и Патар Белистојаноски	Тренер на спортистот и тренер на националниот тим	За учество и пласман на спортистот на ЕП за сениори во Тампере-Финска, одржано од 01-04.05.2014 година

Бр. 08-1039/3
24 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2755.

Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ И ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И МЕТОДИТЕ НА ПОТВРДА ИЛИ РЕФЕРЕНТ- НТИТЕ МЕТОДИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО СЛУ- ЧАЈ НА ОСПОРУВАЊЕ (СУПЕРАНАЛИЗА) НА МЛЕКОТО (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат методите за земање на примероци и за вршење на анализи, вклучувајќи ги и методите на потврда или референтните методи кои се користат во случај на оспорување (суперанализа) на млекото.

Член 2

(1) Земањето на примероци за вршење на анализи на сурово млеко се врши по редоследот пропишан во член 6 од Правилникот за начинот на чување на суровото млеко и земање примероци за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на класирање и метод на вреднување на суровото млеко, како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори.

(2) По исклучок од став (1) од овој член, земањето на примероци за вршење на анализи на сурово млеко се врши од страна на, или во име на операторите кои произведуваат млеко, операторите кои собираат или преработуваат млеко, група на оператори или во рамка на шема за контрола согласно членовите 18 и 19 од Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*¹).

Член 3

(1) Испитувањата за исполнетоста на барањата за бројот за соматски клетки и бројот на микроорганизми во сурово млеко се врши со референтни методи согласно член 9 точка г) алинеја 1 и точка д) алинеја 1 од Правилникот за начинот на чување на суровото млеко и земање примероци за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на класирање и метод на вреднување на суровото млеко, како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори.

(2) За испитувањата за исполнетоста на барањата за бројот за соматски клетки и бројот на микроорганизми во сурово млеко можат да се употребуваат и алтернативни аналитички методи, како што се:

1) за број на колонии на 30°C, кога методите се валидирани во однос на референтниот метод од став (1) точка 1) на овој член во согласност со протоколот пропишан со EN/ISO 16140 или други слични меѓународ-

но признати протоколи. Односот на конверзија помеѓу алтернативниот метод и референтниот метод од став (1) точка 1) на овој член е воспоставен со стандардот ISO 21187:2004 и

2) за бројот на соматски клетки, кога методите се валидирани во однос на референтниот метод од став (1) точка 2) на овој член во согласност со протоколот пропишан со ISO 8196 и кога се работи во согласност со стандардот 13366-2 или други слични меѓународно признати протоколи.

Член 4

(1) За одредување на активноста на алкална фосфатаза, како референтен метод треба да се примени стандардот MK/ISO 11816-1.

(2) Активноста на алкалната фосфатаза се изразува како милиединици на активност на ензимот во литар (mU/l). Единица на активност на алкална фосфатаза е износот на ензимот алкална фосфатаза кој врши каталитичка трансформација на 1 микромол на супстрат во минута.

(3) Тестот на алкална фосфатаза треба да даде негативен резултат доколку мерените активности во кравјо млеко не се повисоки од 350 mU/l.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-2727/8
9 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтески, с.р.

(*¹) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2756.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1664/2006 од ноември 2006 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2074/2005 во однос на мерки за спроведување за одредени производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето со кои се укинуваат одредени мерки за спроведување (CELEX број 32006R1664).

Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од за хидроелектроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 97“ со инсталирана моќност од 2640 kW и со локација на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-59;

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 97“;

- податоци за локација на електроцентралата: локација на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.640 kW (една генераторска единица со моќност од 2640 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ БИСТРИЦА - 97, УП1 бр.08-246/12 од 25.03.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 08-96/14

24 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2757.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 24.6.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 97“ со инсталирана моќност од 2640 kW и со локација на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-59;

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 97“;

- податоци за локација на електроцентралата: локација на КП.бр. 12/2, 12/3, 12/4, 17/4, 17/5, 18/3, 19/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7, 3916/2 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.640 kW (една генераторска единица со моќност од 2640 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 24.6.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-95/14

24 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014096